



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА  
ENTI SHETËTOR I REVIZIONIT  
STATE AUDIT OFFICE

КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ  
ЗА ИЗВРШЕНА РЕВИЗИЈА НА  
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ И РЕВИЗИЈА НА УСОГЛАСЕНОСТ  
ЗА 2018 ГОДИНА  
НУ МУЗЕЈ НА МАКЕДОНСКАТА БОРБА ЗА САМОСТОЈНОСТ  
СМЕТКА НА БУЏЕТ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ  
АКТИВНОСТИ (787)

01 2019 05 01/2

Скопје, јануари 2020 година

---

Ревизорски тим:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

Овластен државен ревизор

\_\_\_\_\_

1

## СОДРЖИНА

Опис	Страна
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР	1 - 10
Финансиски извештаи за 2018 и 2017 година	
Сметка на буџетот на самофинансирачки активности 787	
Биланс на приходи и расходи	11
Биланс на состојба	12
Сметководствени политики и образложенија кон финансиските извештаи	
- Вовед	13
- Сметководствени политики	13 - 14
- Образложенија кон финансиските извештаи	14 - 17

Ревизорски тим:

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_

Овластен државен ревизор

\_\_\_\_\_

1

МУЗЕЈ НА МАКЕДОНСКАТА БОРБА ЗА САМОСТОЈНОСТ  
СМЕТКА НА БУЏЕТ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ (787)  
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

---

Кратенки користени во извештајот:

Музејот - НУ Музеј на македонската борба за самостојност  
УО - Управен одбор

---

Ревизорски тим:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

Овластен државен ревизор

\_\_\_\_\_

2



Палата „Емануел Чучков“  
ул. Јордан Мијалков  
П.Фах 249  
1000 Скопје  
Република Македонија  
Тел: +389 2 3211 262  
Факс: +389 2 3126 311  
e-mail: dzr@dzr.gov.mk  
www.dzr.gov.mk

Број: 14-251/2

Дата: 04.02.2020

## КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

### Резиме

Извршивме ревизија на финансиските извештаи заедно со ревизија на усогласеност на Националната установа Музеј на македонската борба за самостојност (во натамошниот текст Музејот) на сметката на буџет од самофинансирачки активности (787), за 2018 година.

Ревизијата не изрази мислење за реалноста и објективноста на финансиските извештаи за 2018 година, додека за прашањата во врска со усогласеност на активностите, финансиските трансакции и информации со релевантната законска регулатива ревизијата изрази неповолно мислење.

Не е вршена ревизија, ниту сме издале било каков извештај, за финансиските извештаи заедно со ревизија на усогласеност на сметката на буџет од самофинансирачки активности (787) на Музејот за годините кои и претходат на годината која е предмет на оваа ревизија.

Со ревизијата на финансиските извештаи и ревизијата на усогласеност кај Музејот на македонската борба за самостојност, за 2018 година, е констатирано следното:

- Музејот нема воспоставено ефикасни внатрешни контроли во врска со следењето на процесот на продажба и дистрибуција на билетите;
- не е донесен акт со кој се уредува начинот на користење на службени телефони;

---

Ревизорски тим:

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_

Овластен државен ревизор

\_\_\_\_\_

1

МУЗЕЈ НА МАКЕДОНСКАТА БОРБА ЗА САМОСТОЈНОСТ  
СМЕТКА НА БУЏЕТ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ (787)  
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

---

- се склучуваат договори и се издаваат фактури за закуп по цени кои не се во согласност со одлуките на Управниот одбор;
- не е воспоставен систем на водење на сметководствената евиденција и деловните книги одделно за сметките преку кои се извршува работењето на музејот;
- проценувањето на позициите во финансискиот извештај - Биланс на состојба не е во согласност со законските и подзаконските акти;
- Музејот е регистриран даночен обврзник но во деловните книги не го евидентира пресметаниот ДДВ;
- слабости во благајничко работење и
- евидентирани расходи без комплетна и веродостојна поткрепувачка документација.

Со цел подобрување на состојбите, ревизијата даде препораки за преземање на мерки и активности заради надминување на утврдените состојби.

Од страна на одговорното лице на Националната установа Музеј на македонската борба за самостојност не се добиени забелешки на Нацрт извештајот на овластениот државен ревизор.

---

Ревизорски тим:

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_

Овластен државен ревизор

\_\_\_\_\_

2

МУЗЕЈ НА МАКЕДОНСКАТА БОРБА ЗА САМОСТОЈНОСТ  
СМЕТКА НА БУЏЕТ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ (787)  
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

---

1. Вовед

- 1.1 Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на страна 11 и 12 заедно со ревизија на усогласеност на НУ Музеј на македонската борба за самостојност - Скопје на сметката на буџет од самофинансирачки активности (787) за 2018 година, кои се состојат од Биланс на состојба на ден 31 декември, Биланс на приходи и расходи за годината која завршува со тој датум и преглед на значајни сметководствени политики и образложенија кон финансиските извештаи.
- 1.2 Ревизијата на финансиските извештаи од точка 1.1. на овој извештај е извршена согласно член 22 став 1 од Законот за државна ревизија и Годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија за 2019 година согласно член 23 од Законот за државна ревизија.
- 1.3 Не е вршена ревизија, ниту сме издале било каков извештај, за финансиските извештаи и за усогласеност со закони и прописи на НУ Музеј на македонската борба за самостојност - Скопје за годините кои и претходат на годината која е предмет на оваа ревизија.
- 1.4 Финансиските извештаи од точка 1.1. на овој извештај се одговорност на раководството на субјектот, застапувано од:

- Бранислав Светозаревик, директор од 15.05.2015 до 22.08.2018 година, и
- Даниела Николова, в.д. директор од 23.08.2018 година

Оваа одговорност вклучува: дизајнирање, имплементација и одржување на интерна контрола којашто е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешни прикажувања, без разлика дали се резултат на измами или грешки; избор и примена на соодветни сметководствени политики; како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во околностите. Раководството на субјектот е исто така одговорно за осигурување дека активностите, финансиските трансакции и информации, рефлектирани во финансиските извештаи се во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.

Одговорност на ревизорите е да изразат мислење за финансиските извештаи од точка 1.1. врз основа на извршената ревизија. Оваа одговорност вклучува и изразување мислење за тоа, дали активностите, финансиските трансакции и информации рефлектирани во финансиските извештаи се, во сите материјални аспекти, во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.

---

Ревизорски тим:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

Овластен државен ревизор

\_\_\_\_\_

3

Оваа одговорност вклучува извршување на постапки за добивање ревизорски докази за тоа дали приходите и трошоците на НУ Музеј на македонската борба за самостојност - Скопје се користени за планираните намени утврдени од страна на законодавецот. Таквите постапки вклучуваат и процена на ризикот од неусогласеност.

- 1.5 Ревизијата е извршена во согласност со стандардите за државна ревизија на Меѓународната организација на Врховни ревизорски институции (ИНТОСАИ) кои се пропишани за примена во Република Македонија. Овие стандарди налагаат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата со цел да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања. Ревизијата вклучува извршување на постапки за добивање на достатни соодветни ревизорски докази како поткрепа на износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Изборот на постапки зависи од ревизорската процена, вклучително и процена на ризиците за материјални погрешни прикажувања во финансиските извештаи без разлика дали се резултат на измами или грешки.

При процена на ризиците, ревизорот ги разгледува интерните контроли како релевантни за подготовката и објективното презентирање на финансиските извештаи со цел да се дизајнираат ревизорски постапки кои се соодветни во околностите, но не за целите на изразување на мислење за ефективност на интерните контроли на субјектот. Ревизијата исто така вклучува проценка на соодветноста на користените сметководствени политики и сметководствени проценки направени од страна на раководството на субјектот од точка 1.4. на овој извештај, како и општа оценка за севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Заради прашањата опишани во точка 3 – Наоди и препораки, ние не бевме во можност да добиеме достатен соодветен ревизорски доказ за да обезбедиме основа за изразување ревизорско мислење.

## 2. Цели и делокруг на ревизијата

- 2.1. Цел на ревизија на финансиските извештаи е да му овозможи на ревизорот да добие разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања без разлика дали се резултат на измами или грешки, и да изрази мислење за тоа дали финансиските извештаи се изготвени, во сите материјални аспекти, во согласност со применливата рамка за финансиско известување.

Цел на ревизија на усогласеност во врска со ревизијата на финансиските

---

Ревизорски тим:

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_

Овластен државен ревизор

4

МУЗЕЈ НА МАКЕДОНСКАТА БОРБА ЗА САМОСТОЈНОСТ  
СМЕТКА НА БУЏЕТ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ (787)  
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

---

извештаи е да му овозможи на ревизорот да добие разумно уверување за тоа дали активностите, финансиските трансакции и информациите рефлектирани во финансиските извештаи се, во сите материјални аспекти, во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.

2.2. Финансиските извештаи кои се предмет на овој извештај се засновани врз завршната сметка составена според применливата рамка за финансиско известување во Република Северна Македонија и со прифатени и спроведени извесни корекции од страна на субјектот, како резултат на утврдени погрешни прикажувања.

2.3. Ревизијата од точка 1.1. погоре е планирана и извршена (со прекини) во периодот од 08.07.2019 до 30.09.2019 година кај НУ Музеј на Македонската борба за самостојност од тим на Државниот завод за ревизија .

### 3. Наоди и препораки

Прашањата кои ги покрива овој извештај беа дискутирани на завршниот состанок со раководството и одговорните лица на субјектот - предмет на ревизија на ден 24.10.2019 година.

Од страна на одговорното лице на Националната установа Музеј на македонската борба за самостојност не се добиени забелешки на Нацрт извештајот на овластениот државен ревизор.

Констатирани се следните состојби:

#### 3.1 Внатрешни контроли

3.1.1 По снимањето на процесот на остварување и евидентирање на приходите од продажба на билети утврдени се ризици кои може да влијаат на точноста и целосноста на приходот поради следното :

- не е назначено овластено лице вработено во институцијата за задолжување, раздолжување и чување на билетите;
- не е воспоставен систем на материјално и финансиско задолжување на билетите, како и за дистрибуција и нивна продажба;
- благајничките извештаи и пропратните документи каса прими и каса исплати не се изготвуваат на дневна основа туку неделно и истите се одобруваат само од благајник а не и од претпоставените, и

---

Ревизорски тим:

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_

Овластен државен ревизор

\_\_\_\_\_

5

- не е извршен попис на непродадените билети заклучно со 31.12.2018 година со што би се извршило усогласување на вкупниот приход од продажба на билетите во текот на годината.

Наведеното не е во согласност со Стандардите 12 и 14 за јавна внатрешна контрола и член 7 и 12 од Законот за сметководството на буџетите и буџетските корисници и член 20 од Законот за платен промет и истото може да влијае на објективноста и реалноста на искажаните состојби во деловните книги и финансиските извештаи.

**Препорака:**

Директорот на Музејот да преземе мерки и активности за донесување на акт/процедура за воспоставување на внатрешни контроли во процесот на наплата на приходите од продажба на билети.

### 3.2 Усогласеност со закони и прописи

3.2.1. Музејот нема донесено акт со кој се уредува правото на користење на службени мобилни телефони и за ограничување на износот на сметката и начинот на постапување доколку трошоците се повисоки од висината на ограничувањето. Оваа состојба не е во согласност со Одлуката за определување на правото на користење на службен мобилен телефон и за ограничување на износот на сметката (Сл. весник 15/03.....214/2018 година) и има влијание на ефикасноста на трошењето на буџетските средства. Во текот на 2018 година по овој основ исплатени се средства во износ од 287 илјади денари на економски оператор за користење на услуги од мобилната телефонија. Во 2019 година од страна на директорот изготвен е Правилник за користење на службени телефони на директорот и вработените во Музејот но истиот не е усвоен од страна на Управниот одбор.

**Препорака:**

Одговорното лице да преземе мерки и активности изготвениот Правилник за користење на службени телефони на директорот и вработените во музејот, кој е донесен во 2019 година, да се усвои од Управниот одбор.

3.2.2. Музејот остварува приходи по основ на закуп на простор во Музејот и Порта Македонија. Управниот одбор на Музејот има донесено Одлука за интегриран ценовник за цени на влезници за посета на музејска поставка и цени за издавање на просторот за одржување на настани во салата, холот и терасата на Музејот и Порта Македонија<sup>1</sup>.

Со извршените тестирања на Приходите по основ на закупнина ревизијата утврди дека од страна на надлежните лица се склучуваат договори и издадени се фактури

---

<sup>1</sup> Одлука бр. 02-288/3 од 14.06.2018

за закуп по цени кои не се во согласност со одлуките на Управниот одбор од 2011, 2013 и 2018 година, за времено изнајмување на дел од просториите на Музејот и на салите на Подружница Порта Македонија за културни манифестации, настани и бизнис презентации што придонесува за остварување на нереален приход од закупници.

**Препорака:**

Одговорното лице на Музејот да склучува договори за времено изнајмување на дел од просториите на Музејот и на салите на Подружница Порта Македонија по цени кои се во согласност со одлуките на Управниот одбор.

### 3.3 Финансиски извештаи

3.3.1 Констатациите кои се изнесени во точка 3.3.1 од Извештајот за сметката на основен буџет (603), во врска со утврдените состојби за поединечни неправилности во делот на евиденција на деловните промени и неправилна распределба на билансните позиции, не пренесување на состојби од претходната година како почетни, како и неусогласеност на бруто билансите со финансиските извештаи се однесуваат и на сметката на буџетот од самофинансирачки активности (787).

3.3.2 Музејот е регистриран даночен обврзник за ДДВ од 2012 година, изготвува тримесечни даночни пријави и истите ги доставува до Управата за јавни приходи, но не врши сметководствената евиденција на пресметаниот и влезниот данок на додадена вредност во текот на пресметковниот период од 2011 до 2018 година, поради што во Билансот на состојба нема искажано побарување или обврска спрема државата или други институции.

Од финансиската картица обезбедена од УЈП се утврди дека на 31.12.2018 година Музејот има побарување по основ на ДДВ во износ од 1.931 илјада денари и обврска по основ на данок од добивка во износ од 54 илјади денари.

Ваквата состојба не е во согласност со член 2, 9, 12, 14 и 19 од Законот за сметководството на буџетите и буџетските корисници, Правилникот за сметководство за буџетите и буџетските корисници, Правилникот за сметковниот план и Правилникот за содржината на одделните сметки во сметковниот план за буџетите и буџетските корисници и има за резултат нереално и необјективно прикажување на билансните позиции.

**Препорака:**

Одговорното лице за сметководствена евиденција навремено и хронолошки во деловните книги да ги регистрира сите промени согласно законските и подзаконските акти, а се однесуваат на обврските и побарувањата по основ на даноци.

---

Ревизорски тим:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

Овластен државен ревизор

\_\_\_\_\_

3.3.3. По извршените тестирања на благајната ревизија ги констатира следните состојби:

- подигнатите парични средства од сметката кои треба да се исплатат од девизната благајна за патни и дневни трошоци и денарската благајна за разни трошоци не се евидентираат како промени во благајната врз основа на изготвената и приложената документација кон благајничките дневници, туку при подигањето на паричните средства од сметката се евидентираат на соодветни трошоци за кои се подигнати паричните средства. Ваквиот начин на работење не дава реална слика за потрошените средства од каде може да се согледа хронолошки за кои потреби, на кои лица се врши исплатата, како и целосност и точност на извршената исплата. Сите подигнати средства и исплати се водат вон сметководствена благајна, која не е сметководствено евидентирана во деловните книги на Музејот. Наведеното не е во согласност со член 7 и 12 од Законот за сметководство на буџетите и буџетските корисници и создава ризик од ненаменско трошење на паричните средства што има за ефект неточна прикажана состојба на благајната во Билансот на состојба, и
- раководниот орган нема донесено Одлука за утврдување на благајнички максимум што не е во согласност со член 20 од Законот за платен промет и може да има за ефект ненаменско користење на паричните средства од благајната на установата.

#### **Препорака:**

Одговорните лица во Музејот да преземат мерки и активности за сметководствено евидентирање на сите деловни промени и финансиски трансакции за прием и исплата на средства преку благајна согласно законските прописи и во рамките на благајничкиот максимум утврден со одлука од УО.

### **3.4 Користење на средствата согласно законските прописи**

3.4.1 Од позицијата Разни трансфери евидентирани се расходи во износ од 2.335 илјада денари кои се однесуваат за услуги за поправки и одржување, набавка на видео и информатичка опрема, услуги од фиксна и мобилна телефонија и други, за кои ревизијата утврди дека се без соодветна документација врз основа на која ќе се потврди дека настанатата финансиска промена или трансакција е точна, целосна и вистинита. Сметководствените документи/фактури не се одобрени со потпис од одговорното лице, поголемиот дел немаат приложено поткрепувачка документација односно работни налози/испратници и не е спроведена контрола со што не е постапено согласно член 7 и 12 од Законот за сметководството на буџетите

---

Ревизорски тим:

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_

Овластен државен ревизор

8

и буџетските корисници и истото може да влијае на објективноста и реалноста на искажаните состојби во деловните книги и финансиски извештаи.

**Препорака:**

Одговорните лица во Музејот да преземат мерки и активности во насока на обезбедување на комплетна и веродостојна документација, а врз основа на која ќе се признаваат и евидентираат расходите.

3.4.2 Во текот на 2018 година набавени се картички за гориво во износ од 90 илјади денари од кои 60 илјади денари пред да се потпише договорот за јавна набавка иако Музејот не користи службено возило. Установата од Министерство за култура има добиено на трајно користење без надомест, возило. По добивање на возилото, констатирано дека возилото е неисправно, за кое е побарано понуда од овластен сервис за сервисирање на истата и ставање во употреба. Од страна на овластениот сервисер е доставена понуда која изнесува повеќе од пазарната вредност на возилото, при што Управниот одбор носи заклучок за враќање на возилото поради неисправност и нерентабилност за негово поправање.

Картичките се користени за полнење на гориво во приватни возила за користење во службени цели но истиот трошок не може да се потврди поради немање на документација (патен налог) со која се потврдува целта на патувањето, поминатата километража и потрошеното гориво. Оваа состојба не е во согласност со член 12 од Законот за сметководство на буџетите и буџетските корисници. Ваквата состојба има за ефект ненаменско и незаконско користење на средства.

**Препорака:**

Евидентирањето во деловните книги да се врши врз основа на целосна и веродостојна документација.

**Основ за изразување на мислење**

Вкупен ефект од изнесените наоди, кои се основ за изразување мислење, во точките 3.2. и 3.4. се однесуваат на:

- не донесен акт за уредување правото на користење на службени мобилни телефони и за ограничување на износот на сметката и начинот на постапување доколку трошоците се повисоки од висината на ограничувањето,
- утврдени слабости во процесот на остварување на приходи по однос на закупнина за времено изнајмување на дел од просториите на Музејот;
- промените во благајната не се евидентираат во сметководствената евиденција,
- исплатени трошоци по нецелосна документација.

---

Ревизорски тим:

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_

Овластен државен ревизор

9

#### 4. Ревизорско мислење

##### Мислење за финансиски извештаи

Според наше мислење, поради значењето на прашањата објаснети во точката 3.3. ние не бевме во можност да прибавиме достатни и соодветни ревизорски докази како основа за мислење за ревизија. Согласно тоа, ние не изразуваме мислење за финансиските извештаи на Музеј на македонската борба за самостојност на сметката на буџет од самофинансирачки активности (787) на ден 31 декември 2018 година.

##### Мислење за усогласеност со закони и прописи

Според наше мислење, поради значењето на прашањата изнесени во точката 3.2. и 3.4. активностите, финансиските трансакции и информации, рефлектирани во финансиските извештаи на Музеј на македонската борба за самостојност на сметката на буџет од самофинансирачки активности (787) не се во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.

---

Ревизорски тим:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

Овластен државен ревизор

\_\_\_\_\_

МУЗЕЈ НА МАКЕДОНСКАТА БОРБА ЗА САМОСТОЈНОСТ  
СМЕТКА НА БУЏЕТ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ (787)  
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

Музеј на македонската борба за самостојност				
Сметка на буџет од самофинансирачки активности (787)				
БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2018 ГОДИНА				
				во 000 ден.
Опис на позицијата	Образложение	2018		2017
<b>Приходи</b>	<b>3.1.</b>			
Неданочни приходи	3.1.1.	3.310		3.680
<b>Вкупно приходи</b>		<b>3.310</b>		<b>3.680</b>
<b>Расходи</b>				
<b>Тековни расходи</b>	<b>3.2.</b>			
Стоки и услуги	3.2.1.	427		783
Субвенции и трансфери	3.2.2.	2.335		2.774
<b>Вкупно тековни расходи</b>		<b>2.762</b>		<b>3.557</b>
<b>Вкупно расходи</b>		<b>2.762</b>		<b>3.557</b>
<b>Остварен вишок на приходи - добивка пред оданочување</b>	<b>3.3.</b>	<b>548</b>		<b>123</b>
<b>Нето вишок на приходи - добивка по оданочување</b>	<b>3.4.</b>	<b>548</b>		<b>123</b>

Ревизорски тим:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

Овластен државен ревизор

\_\_\_\_\_

11

МУЗЕЈ НА МАКЕДОНСКАТА БОРБА ЗА САМОСТОЈНОСТ  
СМЕТКА НА БУЏЕТ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ (787)  
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

Музеј на македонската борба за самостојност				
Сметка на буџет од самофинансирачки активности (787)				
БИЛАНС НА СОСТОЈБА НА 31.12.2018 ГОДИНА				
				во 000 ден.
Опис на позицијата	Образложение	2018	2017	
<b>Актива</b>				
Тековни средства				
Парични средства	4.1.1.	751	190	
Побарувања	4.1.2.	38	141	
<b>Вкупно тековни средства</b>		<b>789</b>	<b>331</b>	
Капитални средства и долгорочни пласмани				
Капитални (материјални) средства	4.2.1.	0	3.383	
<b>Вкупно капитални средства</b>		<b>0</b>	<b>3.383</b>	
<b>Вкупна актива</b>		<b>789</b>	<b>3.714</b>	
<b>Пасива</b>				
Тековни обврски				
Пасивни временски разграничувања	4.3.1.	789	3.714	
<b>Вкупно краткорочни обврски</b>		<b>789</b>	<b>3.714</b>	
<b>Вкупна пасива</b>		<b>789</b>	<b>3.714</b>	

Ревизорски тим:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

Овластен државен ревизор

\_\_\_\_\_